



Перформанс на групата ОПА

## Арс Селективе

*Минала недела, во Културниот центар "Точка", се одржа вечер на перформанси во курашорство на Нада Пешева, на која, меѓу другите, со свој перформанс, наречен "Арс селективе", се претстави и групата ОПА која ја сочинуваат Слободанка Стевческа и Денис Сарагиновски. Цензураша и тошалишарношто намешнување на инситишијациите од култураша, претераношто, дури и ригорозно, претендирање на сериозност во зафаќањето со умешноста, што го прави македонскиот спецификаум круш и философски сувишарен и барањето секое умешничко дело да претставува уникатно, нейовшорливо и ненадминливо осимварување, што ја осиромашува умешничката продукција, создавајќи неоправдано постоење на елитистички кругови, беа довод перформансот на ОПА да се карактеризира со сензабилишето од кој зрачи силна смисла за хумор, да осимварува тоаагресивен однос кон јавноста, играјќи си со "естаблираните" модели на однесување, ставајќи ги посешишелиште во директна интеракција во перформансот, и крајно, отворајќе проблеми кои ги засегаат умешниците, а со кои умешничката критика во иднина би требало посериозно да се зафаати. Во продолжение, ви го пренесуваме во целост говорот од "отворањето" (снимен на аудио лент) што го проследи перформансот, додека посешишелиште, коишто не дојдоа "соодветно" облечени, беа сречени да влезат од обезбедувањето и имаа можност да го слушнат од другата страна на високата преграда пред културната инситишијација, почистени со то едно лијавче*

**Д**обра вечер драги посетители, добра вечер на сите вие коишто дојдовте во толкав број на отворањето на ова извонредно уметничко претставување на нашите реномирани и етаблирани ликовни уметници - Слободанка Стевческа и Денис Сарагиновски.

Добра ви вечер на сите вие познавачи и почитувачи на духовните вредности, коишто дојдовте да дадете печат на ова вонредно, не би можеле да кажеме само уметничко, слушање.

Сите знаеме колку уметноста и културата значат и имаат почетно место во нашето општествено живеење. Богатото културно наследство и огромниот творечки потенцијал доволно говори за генијалноста во зафаќањето со уметноста, и за сериозниот, сеопфатен и фундаментален пристап со коишто се карактеризираат капиталните дела на нашите културно-уметнички работници.

Така и овие уметници макотрпно работеа целиот свој живот, за да го остават ова капитално уметничко дело да говори со векови низ нас и низ генерациите коишто ќе дојдат по нас до крајот на нашето физичко битисување, а ќе биде дел од нашето суштествување и тогаш кога ќе "запливаме" во етерот на трансценденталните спиритуалистички етерички води и ќе ги напојуваме со истите духовни траги идните реинкарнирани генерации, сејдно дали станува збор за континуитет на ентитетот, или за инкарнација во лозја или пеперутки.

Тука ќе се послужам со еден стих на еден реномиран и етаблиран поет кој вели:

"Секоја вечер заога сонцето  
во секод од нас  
и самнува во душата како срце то  
да заога  
Се гасат ликовите на древните  
икони,  
но нивното сјај ќе го сочуваш  
нашиште денешни лица".

За наше општо добро!, ќе речат денешните опсерватори на културниот амбиент и дијагностичарите на уметниките спиритуално-екстатични духовни состојби при творењето! Не може да се излаже добриот познавач на квалитетите и вредностите на изложеното дело. Не може да допушти вистинскиот кон-

## Арс Селективе

тролор на мислата таа стихијно да талка и да заведува со своите божемни вредности. Затоа постои будното око на повиканите со сета своја ригорозност да сосекува во глините ткива на општеството и да не дозволува болеста да го спречува општествениот развој.

Овие двајца уметници се жртвуваат за тој општествен развој и целосно се ангажираат себе си и соопштена уметност за возвишениите цели на општествената стварност.

Поради таквата несебичност и алtruизам, таквите дејци заслужуваат почит. Заслужувате и вие да бидете сведоци на ова денешно вонредно случување. Дека уметноста одамна излегла од уметниковите ателјеа, од егоцентричните маниакални интенции на творците и се фатила директно во коштрец со времето, со актуелната општествена динамика и културните состојби, збруваат и новите форми на изразување, како и ова дело пред коешто стоеат, а се нарекува перформанс.

Според моето реномирано и етаблирано мислење, перформансот е акт на вистината. Ништо што кога и да било снимено, насликано, кажано, не е вистина. Само чинот е вистина.

Перформансот датира од она време кога човекот првпат ставил некој дел од своето тело, на пример, гениталиите, во функција којашто не била неопходна за опстанокот. Како и да е, тој човек, секако, бил човек на праисторијата. И ете, до денес тој егзистира на уметничката сцена, вклучувајќи ја и интеракцијата со јавноста како еден неразделив момент којшто зафаќа директно во публиката и таа да земе активно учество и евентуално, налик на нашите претци од праисторијата, да стави некој свој дел од своето тело во функција којашто не е неопходна за опстанокот и со тоа да биде носител на возвишениите пораки за нас и за некои идни генерации коишто доаѓаат.

Меѓутоа, не сите се повикани да бидат сведоци на овие возвишени универзалистички пораки што ги упатуваат овие двајца уметници низ говорот и јазикот на ликовната уметност и на некој дел од нивното тело, ставен во функција што не е неопходна за опстанокот. Не се пови-

кани, бидејќи само избраните се носители на прогресивните процеси во општеството и само избраните можат да се искачат на овој цврст и исправен уметнички Олимп. Уметноста е само за вистинските познавачи и уживатели на олимпискиот "нектар и амброзија".

"Нека не влегува никој кој не знае математика!", стоеше напишано на храмот на спознанието во Стара Грција.

Нека влезат само соодветно избраните! Стои и на овој храм на уметноста. Само повиканите можат да го понесат товарот на одговорноста на промените и несебично да се приложат и себе си во името на уметноста и соопштото екстатичко-хедонистичко блаженство. Само повиканите коишто ќе влезат во овој храм на уметноста ќе бидат привилегирани да еманираат со уметничката енергија со којашто се напоиле на овој уметнички исправен Олимп.

менување на егзистенцијата го менува и духовниот начин на набљудување на светот. Вие знаете дека тоа значи дека говорот на јазикот, на уметноста, на телото, се покажува секогаш како одреден говор на стварноста. Но, доколку тој говор е човеков став на исчекување, тогаш тоа значи дека во стварноста не се наоѓаат можности според кои човекот би дејствувајќи поинаку. Тука молчанието би се темелело врз слабоста во односот кон тоталитетот, доколку не станува збор за полна уста неискажани зборови. Делото на промена може да се случи само тогаш кога на вистина човекот не се задоволува со постоечкото, ниту во него наоѓа најатошни можности за својата егзистенција со која би се задоволил. Да се биде слободен значи да се може да се говори, мисли и дејствува поинаку. Треба да се има и лична храброст да се напушти тоа што се уште не е напуштено, а многумина не гледаат ниту зошто би требало да се на-



Како што еден реномиран и етаблиран поет во своите стихови ќе каже:

*"Кога еш-шака си ѹоминуваши  
има нешто на швошто ѹлеки:  
штица ли, ѹејрушка ли, звезда ли,  
шежина некоја".*

А еден друг реномиран и етаблиран поет, исто така, во своите стихови, ќе додаде:

*"Цвей ли беше,  
Човек ли беше,  
не знам,  
иси како ѹебе беше".*

Сите вие знаете дека енергијата којашто ја создава можноста за

пусти. Објаснувањето на светот на нивото на Олимп би можело долго во времето да убедува дека е смислата на одговорот. Но, свеста за слободата на мислењето значи нов притисок во промената на егзистенцијалните односи и разбирањето на светот како целина. Дури и кога не се знае што е тоа, сепак, постои надворешно доживување, коишто не може да се игнорира.

Од вас зависи дали животот ќе има смисла или не откајќо ќе влезете во овој храм. Се може да биде како децата кога си играат со камчиња,

► што значи да редат и да разредуваат и така се останува во детскиот свет којшто има само детска смисла, се додека критички не се доведе во врска со логиката на редот.

Како што еден наш реномиран и етаблиран критичар на уметноста ќе забележи: Конечно уметноста, по екскурсот направен во модерното време, се враќа кон работењето за потребите или во името на заедницата.

А заедницата ги докажала своите вистински потреби. А во пресрет на тие потреби излегува и делото на овие уметници којшто, во согласност идејата за целата оваа изложба наречена "Траги" смета на вашите капацитети за издржливост и истражност пред налетите на времето, како еден од фундаментите на цивилизацијата, бидејќи таа ја имплементира специфичноста на човековото битие. Иако стекнатото искуство не можеме идентично да го пренесеме, сепак, секоја човечка генерација наследува сопствен стил на изразување и креативност во разменувањето на информациите. Способноста да се поседуваат податоци, меѓу другото, резултира во концепти како што се душа, ум или сопствено. Оттаму произлегува и концептот на уметноста. Но, таа треба вистински да се искуси. Не мора да ви падне камен на прстот и да си одите со модринка на ногата, за таа да ве потсетува дека нешто влијајело врз вашиот животен тек без ваше учество. Не мора ниту да газнете на коњска лепешка, па трагите од гомнениците да ве потсетуваат дека не сте сами на светот и дека сте во постојана интеракција со околнината. Направете ја таа интеракција ваша акција.

Уметноста треба да ја искусиме на иста основа како и другите форми на силна човечка интеракција, вели еден реномиран и етаблиран критичар и теоретичар на уметноста. Ова се однесува на повторното откривање на општеството, како и на повторното отворање на уметноста. За којшто сите присутни сте повикани да бидете носители на таквиот процес. Процес којшто уметноста ќе ве втурне во директна конфронтација со целесобразноста на општеството.

Како што еден друг реномиран

и етаблиран теоретичар и философ ќе каже: "Уметничкото истражување се наоѓа меѓу две оштрици: од една страна ножот на "културната политика", а од друга страна ножот на уметничкиот пазар. Она што му се советува, е да задоволува со дела кои, прво, ќе се однесуваат на теми кои бликаат од очите на публиката на која ѝ се наменети, а потоа ќе бидат така создадени, што оваа публика ќе може да препознае за што станува збор, да го разбере она



што со нив е означен и да може со цела душа да ги прифати и да извлече некаков край од нив".

Тоа е импулсот којшто ја почнува отворената конфронтација на уметноста со стварноста, а потоа и импликациите на таа борба меѓу публиката, во јавноста.

Таа е вистинската врска и ангажираност на уметноста во борбата со ѕупливите вредности во општеството и модусот којшто како обврска се наметнува кај уметникот да го земе оружјето во свои раце.

Нејзината ангажираност никако не може да се исклучи и кај оние помалку потентните коишто за својот непријател наоѓаат адекватна супституција во сферата на "бескултурната политика". Како што вели еден наш реномиран и етаблиран критичар на уметноста, таа неми-

лосрдна импотентна борба почна кога "сидавме лаги за соживот којшто се откри во судир меѓу два ентитета; кога сидавме лага за оазата на мирот којшто заврши со крвава војна; кога предевме мрежа од лаги за беспрекорен устав, за граѓанско општество, за демократија, за интеграција во меѓународната заедница... а нишките, бидејќи од лаги, пукнаа во ступиден "рамковен договор", во поделба на племенски заедници, во автократија на поединци и групи. Конструираме кула од лаги за поддршка што ја имаме од светот, а всушност, од сите страни добивавме само "клоци и шамари"... Лагите, личните и групните интереси, незнанењето и дилетантизмот, поданичкиот менталитет на сите државни структури ја направија Македонија апсолутно "најнедемократска" држава во светот. Во неа секој, и буквально секој, може да потпише се во името на народот, да биде претседател на државата, да земе оружје и да тероризира недолжно население, да разменува население според рецептот на тројца изветреани академици... да советува, да наредува, да командува, да владее..."

И затоа драги посетители, во името на уметноста, "Стоп за лагите и групните интереси! Стоп за изветреаните академици!

Преминете го прагот на оваа општествена стварност и влезете во рајот, каде што два и два се четири, каде што шест и тринаесет се деветнаесет... Решете се на тој навидум ескапизам кој ќе ве однесе таму каде што летаат цивиците на ветрот, а мачињата прават штрапки по снегот, но ви довикуваат: "Два и два може да бидат и пет!"

И затоа, сите вас, во овој момент ве канам да влезете во овој храм на уметноста, што за вас го подигнаа овие двајца уметници, несебично споделувајќи ги благодетите на уметноста со вас. За доброто на Македонија! За посветла иднина! За сите генерации коишто доаѓаат по нас! Ете тоа е уметноста во Македонија! Силна, непоколеблива и не-победлива.

Благодарам

Сашо Талевски

## Арс Селективе